



Проектот е финансиран од Европската Унија



Организација за безбедност и соработка во Европа
Мисија во Скопје



МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА
МЕЃУНАРОДНА
СОРАБОТКА

Барометар за еднакви можности 2023: од перцепции и искуства до предлози за подобри политики против дискриминација

4 декември 2023 г. (понеделник) х. Холидеј Ин, сала Милениум 1

АГЕНДА

- 10:00 - 10:30 Пристигнување
- 10:30 - 11:00 **Воведни обраќања**
- Амбасадор Килиан Вал, шеф на Мисијата на ОБСЕ во Скопје
 - Амбасадор Дејвид Гир, шеф на Делегацијата на Европската Унија во РСМ
 - Игор Јадровски, претседател, КСЗД
 - Александар Кржаловски, директор, МЦМС
- Модераторка: Жанета Попоска, национална офицерка за владеење на правото, Мисијата на ОБСЕ во Скопје
- 11:00 – 12:00 **Панел 1. Граѓаните перципираат високо ниво на дискриминација: дискусија за позитивните и негативните трендови во борбата со дискриминацијата**
- Јованка Тренчевска, министерка, МТСП
 - Елми Азири, заменик претседател на Собраниска анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот
 - Весна Бендевска, членка на КСЗД
 - Неда Чалоска Димовска, независна експертка за недискриминација
 - Драгана Дрндаревска, правна советничка Коалиција МАРГИНИ, Мрежа за заштита од дискриминација
 - Елена Кочоска, активистка и експертка за човекови права и попреченост
- Модераторка: Наташа Амдију, независна експертка за недискриминација
- 12:00 – 12:15 **Пауза за кафе**
- 12:15 – 13:15 **Панел 2. Справување со распространетата дискриминација по етничка и национална основа: зошто поделбите опстојуваат?**
- Санела Шкријељ, членка на Комисијата за односи меѓу заедниците при Собранието на РСМ
 - Насер Зибири, народен правобранител
 - Еран Куртиш, директор, АОПЗ
 - Роберт Алаѓозовски, национален координатор за интеркултурализам, едно општество, развој на културата и меѓуресурска соработка
 - Елвис Шакири, директор, Ромалитико
 - Јован Близнаковски, професор, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
- Модератор: Рубин Земон, директор, Центар за напредни истражувања
- 13:15 – 13:30 **Заклучоци од конференцијата**
- Жанета Попоска, национална офицерка за владеење на правото, Мисијата на ОБСЕ во Скопје
- 13:30 – 14:30 **Коктел за вмрежување**

- Работни јазици се македонски, албански и англиски со обезбеден симултан превод. На настанот ќе биде обезбеден и знаковен превод.